

Бесплатен примерок

ОПШТИНА АЕРОДРОМ



| Број 78 | Година XII | септември - октомври 2017 г. | Весник на Општина Аеродром

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ИЗДАДЕ
„ОТЧЕТ 2013-2017“

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ИЗДАДЕ „ОТЧЕТ 2013-2017“	3
АКТИВНОСТИ	4 - 11
ЕКОЛОГИЈА	12 - 15
СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ.....	16 - 17
ОБРАЗОВАНИЕ	18 - 19
ТЕАТАР	20
ЗАБАВА	21
ЗДРАВЈЕ	22 - 23
ЖИВОТ	24 - 25
СПОРТ	26 - 29
ПИСМА	30
ИНФО	31

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ:

- Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот – секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот
- Одделение за урбанизам – понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот
- Комунално одделение – понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и петок од 08:30 до 09:30 часот

Првиот број на весникот „Аеродром“ излезе во јуни 2006 година
Весникот излегува како двомесечник

Редакција

м-р Маја МАНЧЕВСКА
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА
м-р Александра МИЛЕВСКА-ПЕТРОВСКА
Ивана ЈОВАНОВИЌ-АЦКОВСКА

Уредува

Одделение за односи со јавност и развој и поддршка на интегралниот информациски систем

Лектор

м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Дизајн

Европа 92 - Кочани

Фоторепортер

Томислав Атанасовски

Издава

Општина Аеродром

Градоначалник

Ивица Коневски

Печати

Европа 92 - Кочани

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516

факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk

www.aerodrom.gov.mk

Адреса:

Јане Сандански 109 Б,
1000 Скопје

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ИЗДАДЕ „ОТЧЕТ 2013-2017“

Општина Аеродром неодамна го издаде ОТЧЕТОТ во кој се сублимирани реализираните проекти во Општина Аеродром во периодот од 2013 до 2017 година.

Во периодот од четири години се реализирани над 200 проекти, кои се од витално значење за жителите на Општина Аеродром.

Во ОТЧЕТОТ се наредени најкрупните реализирани проекти, прикажани по области, онака како што беше предвидено во програмата на Општина Аеродром, но и дел од проектите кои воопшто не беа предвидени, а кои значително ги подобрија условите за живот на граѓаните.

Притоа, градоначалникот Коневски изјави дека со гордост може да констатира дека изминатите четири години се реализирани капитални проекти што ќе останат и за генерациите по нас.

ОТЧЕТОТ се дели во секој дом во Општина Аеродром, а исто така може да се види во електронска верзија на веб-страницата на општината aerodrom.gov.mk, така што жителите можат подетално да се информираат за реализираните проекти од различни области - паркови, инфраструктура, комунални работи, образование, социјална заштита и хуманитарни активности, спорт, екологија, култура, меѓународна соработка и добиени признанија.



Познатите за проектите на Општина Аеродром



ОПШТИНА
АЕРОДРОМ



Ванчо Петрушевски
за парковите



Владимир Ракичевиќ-Соме
за животот во Општина Аеродром



Гоце Тодоровски
за спортските игралишта



Жарко Масларковски
за градинките




Зоран Бошковски-Чоко
за спортот во Општина Аеродром



Панчо
за детската улица „Тоше Проески“



Ребека
за Паркот на светлината



Раул Гонзалес
за спортскиот живот



Шенка Колозова
за културата



Славица Ставреска-Цаци
за образованието во Општина Аеродром



ОПШТИНА АЕРОДРОМ

НОВИОТ ЦЕНТАР НА ГРАДОТ!

- 50 километри канализација во руралниот дел, над 10 километри тротоари во руралниот дел, над 10 километри ново осветлување
- 10 километри нови инфраструктура во урбаниот дел
- Изградба на над 2.000 нови паркинг-места
- Поставени 18 подземни контејнери
- Изградени три градинки и почеток на градба на четвртата градинка
- Изградба на едно училиште „Александар Македонски“ и издадено одобрение за изградба на второ училиште „Димитар Македонски“
- Бесплатни униформи за сите ученици
- Награда на најдобрите ученици со настава во училиштето Брнтвуд во Лондон
- Организирање на Меѓународен фестивал на комедијата „Гола месечина“

АКТИВНОСТИ

Четврти меѓународен фестивал на комедијата

„АНАЛФАБЕТ“ ПОБЕДНИК НА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“



Аналфabet



Лажговци во невоља



Атена со пенис

Летово под отворено небо на сцена поставена во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ се одржа четвртиот по ред Меѓународен фестивал на комедијата „Гола месечина“. На свеченото затворање градоначалникот на Општина Аеродром, Ивица Коневски, им ги додели наградите на победниците.

Наградата Гран при за најдобра претстава ја доби „Аналфabet“ на Театарот при НУЦК „Григор Прличев“ од Охрид, за извонредната хомогена игра на сите учесници, а посебно на тројката - Горан Стојаноски, Никола Тодороски и Стрезо Стаматовски. Според текстот „Аналфabet“ на Бранислав Нушиќ, претставата ги отвора сите актуелни теми, односно „ликови на власта“, на човекот на кој кога ќе му дадеш функција ќе ја видиш неговата изопаченост.

За најдобар режисер е прогласен Срѓан Јаниќијевиќ за претставата „Силјан штркот шанца“ на Македонскиот народен театар, од Скопје. Врз текстот на Дејан Дуковски, Јаниќијевиќ гради концепт на исклучително модерен истражувачки процес во сите сегменти

на актуелноста на вечната тема - колку и дали забораваме да бидеме и деца, да играме и да танцуваме.

Наградата за најдобра машка улога ја доби Михаил С`рвански за ликот на Блант во претставата „Лажговци во неволја“ на Театарот на сатира „Алеко Константинов“ од Софија, Бугарија, за возбудливата игра во текот на целото дејствие, при што остава траен белег на врвно актерско остварување.

За најдобра женска улога награда доби Слаѓана Зрниќ за ликот на Гина во претставата „Нажалена фамилија“ на Народниот театар од Република Српска, Бања Лука, Босна и Херцеговина за непрекорното владеење со атмосферата на одличниот концепт на режисерот Никола Пејаковиќ.

Изборот на победниците од седумте претстави што се одржаа во рамки на фестивалот го направи тричлена жири-комисија во состав Лилјана Мазова, како претседател и Павле Пекиќ од Србија и Петре Темелковски како членови.



Нажалена фамилија



Бегај еве ја жена ти



Претставите ги изгледаа речиси 10.000 гледачи.



Приказните на забравените предци



Сиљан штркот шанца



ЌЕ СЕ РЕКОНСТРУИРААТ УЛИЦИТЕ ТОДОР ЧАНГОВ 20 И ЃОРЃИ КАПЧЕВ 9

Градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски на 23.7.2017 година најавија реконструкција на улиците „Тодор Чангов“ крак 20 и „Ѓорѓи Капчев“ крак 9, кои се протегаат од булеварот „Февруарски поход“ до Усјанскиот канал.

Проектот опфаќа промена на целата асфалтна конструкција со санација на пропаднатите места, како и промена на тампонскиот слој на улиците во вкупна должина од 1 километар и 240 метри и



широчина од 6 метри. Исто така, на улицата ќе се задржи постојниот тротоар, но каде што има потреба ќе се направи нов тротоар од 1,5 метри, што значи широчината на улиците ќе биде вкупно 9 метри. За овој проект се предвидени 26 милиони денари, по половина со Град Скопје.

Изградбата на овие улици значи зајакнување на инфраструктурата во оваа населба со што ќе се подобри животот на нејзините жители, изјави градоначалникот Коневски.

СЕ РЕКОНСТРУИРА УЛИЦАТА „ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ“



Градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски на 24.7.2017 година официјално го означија почетокот на реконструкцијата на улицата „Васко Карангелевски“, на потегот од раскрсницата со булеварот Јане

Сандански до раскрсницата со булеварот АСНОМ (СЦ „Јане Сандански“ и хотел Русија).

Станува збор за целосна реконструкција на коловозот, промена на целата асфалтна конструкција со санација на рабниците и тротоарите, во вкупна должина од 600 метри.

За овој градежен зафат Градот Скопје ќе вложи 7,8 милиони денари, а се очекува градежните работи да завршат до септември.

Реконструкцијата на оваа улица значително ќе ги подобри условите во сообраќајот на оваа сепаративна сообраќајница и ќе им го олесни пристапот на жителите до зградите, а што е најважно ќе придонесе за зголемување на безбедноста.

„Би сакал да му се заблагодарам на градоначалникот Трајановски за оваа инвестиција што за граѓаните значи подобрување на условите за живот и да потенцирам дека ова е доказ за плодната соработка на Општина Аеродром со Град Скопје, особено во делот на изградба и реконструкција на инфраструктурата, која е од витално значење за урбаното живеење“, изјави градоначалникот Коневски.

ПОЧНА ИЗГРАДБА НА НОВОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“

На 29.7.2017 година на местото на старите бараки на ОУ „Димитар Македонски“ почна изградба на нов модерен објект во соработка

со Министерството за образование и наука.

Според рокот на изградба новото училиште, ќе се гради во две

фази, така што околу 1.000 ученици, колку што е капацитетот на новата зграда, ќе можат да посетуваат настава веќе наредната учебна година 2018/2019.

Старото училиште беше изградено во далечната 1964 година како донација од Француската влада.



ИНТЕНЗИВНО СЕ ПОПРАВААТ РЕКВИЗИТИТЕ НА СПОРТСКИТЕ И ДЕТСКИТЕ ИГРАЛИШТА



Општина Аеродром лето-во интензивно врши поправка на реквизитите на спортските и детските игралишта на целата нејзина територија.

Реконструкцијата на спортските игралишта опфаќа поправка и бојосување на кошевите и головите, поставување обрачи на кошевите, како и поправка на оштетените делови од оградите.


Во акцијата се поправаат и реквизитите на сите детски игра-

лишта на територијата на општината.

Акцијата има за цел на граѓаните да им се овозможат подобри услови за спортување и рекреација во текот на летниот период.



УСПЕШНА ЕКО-АКЦИЈА НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ И „МРДНИ СО ПРСТ!“



Под мотото „Мрдни со прст!“ на 17.7.2017 година под мостот на железничката станица во населбата Мичурин се одржа голема еко-акција, на која се приклучија повеќе од 60 граѓани и беа собрани над 60 вреќи отпадоци.

Дел од настанот беа и ДЈ Тони Зен, ДЈ Гоце Саф, танчерите од Битрикс Кру и Марко Новески, кои ги забавуваа присутните и покажаа дека чис-

тењето може да биде вистинска журка. Како траен спомен од овој настан ќе остане и уметноста на мајсторот за графити – Драш, кој нацрта неколку графити што сега ги забавуваат столбовите на Железничката станица.

ОППС „Аеродром“ дел од акцијата за подигање на свеста кај граѓаните

КАМПАЊА ЗА ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ ОД ПОЖАРИ



Во текот на летото се спроведе кампања за заштита на шумите од пожари.

Кампањата се одржа во организација на Општинскиот противпожарен сојуз „Аеродром“, Противпожарниот сојуз на Град Скопје, Противпожарниот сојуз на Македонија, ЈП „Македонски шуми“ и Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија.

Во кампањата учествуваа и активности од противпожарните сојузи на Град Скопје и ученици опремени со детски пожарникарски шлемови.

Во рамки на акцијата, на граѓаните им се делеа флаери со содржина за заштита на шумите, а исто така стручни лица од областа на пожарникарството даваа совети и препораки за заштита на шумите од пожари.

Кампањата има за цел да ја зголеми јавната свест за заштита на шумите од пожари.

Цело лето голема еко-акција МОЖНОСТ АЕРОДРОМЦИ БЕСПЛАТНО ДА СЕ ОСЛОБОДАТ ОД ОПАСНИОТ ОТПАД



Општина Аеродром во соработка со Друштвото за управување со отпад „Нула отпад“, летово реализираше голема еко-акција за собирање електронски и електричен отпад, во која граѓаните имаа можност бесплатно да се ослободат од електронскиот и електричниот отпад од домаќинствата.

Под електронски отпад се подразбира статични и лаптоп компјутери, тастатури, глумчиња, кабли, звучници, слушалки, домашни телефони и мобилни телефони, МП3 плеери, монитори, телевизори, дигитални камери и видео-камери, принтери, скенери, факс-машини и стерео системи, додека под електричен отпад се подразбира шпорети, машини за перење облека и садови, греалки и грејни тела, микробранова печка, машина за правење леб, апарат за кафе, други апарати од домаќинство, како и клима-уреди.

ПАРКИРАЛИШТЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ ВО ПАРКОТ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“

На 10.8.2017 година под мотото „Вклучи се за здрава животна средина!“ во паркот „Јане Сандански“ се одржа промоција на вело-островот, кој е поставен во соработка со здружението на граѓани „Центар за климатски промени“ од Гевгелија.

Целта на оваа активност е да се придонесе кон намалување на аерозагадувањето и букавата, а воедно да се придонесе кон поздрава и почиста животна средина, која е дел од акцискиот план за поголема вклученост на јавноста во процесот на донесу-

вање одлуки во областа на животната средина, кој е изработен за периодот 2017-2020 година.

Во рамките на промоцијата на првите 100 учесници им беа поделени флексибилни ленти и беџови брендирали со логото на проектот.



Кампања за урбанизација и зазеленување „Дотерај го Скопје“

ПРЕДЛАГАЈТЕ ЛОКАЦИИ ЗА САДЕЊЕ БРШЛЕНИ!!!



Општина Аеродром се вклучи во кампањата за урбанизација и зазеленување „Дотерај го Ско-

пје“, како иницијатива на Центарот за дизајн и иновации „Јавна соба“.

Цел на оваа кампања е да се создаде свест кај граѓаните за забавување на нивната околина на практичен и економичен начин, а исто така да се поттикнат да се грижат повеќе за јавниот простор.

Поради тоа, Центарот за дизајн и новации објави јавен повик (достапен на следниот линк <http://www.error501.mk/>, како и на <https://www.facebook.com/doterajgoskopje/?fref=mentions>) на кој граѓаните од Општина Аеродром можат да предлагаат локации, на кои има услови да се насади растение. Локациите ис-

клучиво треба да бидат пасивни, напуштени, а исто така и запустени, дотрајани, `рџосани метални мрежи и огради, избани фасади на јавни и напуштени објекти и слично. Граѓаните што ќе предложат таква локација треба да ја регистрираат на веб-страницата изготвена од „Јавна соба“.

За предложените локации граѓаните добиваат одреден број бесплатни брзорастечки бршлени, кои потоа самите треба да ги насадат и со тоа да го забават просторот. Досега жителите на Аеродром предложија неколку локации, на кои веќе се насадени бршлени.



ОПШТИНА АЕРОДРОМ

ЗЕЛЕНИОТ РАЈ НА СКОПЈЕ!

- 28м² ЗЕЛЕНИЛО ПО ГЛАВА НА ЖИТЕЛ
(3 пати повеќе од европскиот просек)
- 10 НОВИ ПАРКОВИ
(на места кои претходно беа запустени)
- 50.000 НОВИ ДРВЦА
(засадени во последните 2 години)
- АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ



Драги читатели, Општина Аеродром од поодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии. Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас снимани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот:

vesnik@aerodrom.gov.mk

ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА, ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И ИМЕТО НА АВТОРОТ.



Облаци над Аеродром – Горан С.



Птица – Томислав Атанасовски



Зајдисонце во Аеродром – Леонид Павловски



Балони – Соња Димитровска



Утринско кафе на прозорец во Аеродром – Давор



Поглед од нашиот цветен балкон – Тодоров Здравко



Змеј над езерцата во Аеродром – Лаки Саздовски



Го сакам Аеродром – Ана Павлевска



ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ СТЕКНА СТАТУС НА СВЕТСКО ИБ УЧИЛИШТЕ



Основното училиште Браќа Миладиновци летово успешно го заокружи процесот на акредитација во одделенска настава за стекнување со статус на светско ИБ училиште, кој траеше четири години.

Училиштето ги исполни сите стандарди и услови во предвидените рокови, успешно реализирајќи ја наставата согласно престижната ИБ методологија која ги поттикнува учениците да истражуваат, да анализираат и самостојно да доаѓаат до крајните резултати и да го покажуваат и надградуваат својот талент.

Учењето по ИБ во ова училиште е бесплатно. Трошоците целосно ги надоместуваше државата, која во изминатите години даваше максимална логистичка и целосна финансиска поддршка за

заокружување на реформата, за разлика од многу други земји каде учењето по ИБ ги чини родителите многу пари.

Инаку, по оваа наставна методологија се учи во над 3.500 училишта во повеќе од 145 земји во светот.

Меѓународната ИБ методологија во ОУ „Браќа Миладиновци“ се воведувае етапно од 2013 година, односно најпрво во одделенска настава за учениците од прво до петто одделение, а потоа беа опфатени и учениците во предметната настава од шесто до деветто одделение. Учениците учат на македонски јазик, а како втор го изучуваат англискиот јазик. Притоа, нема класично предавање, туку учениците се активни и се става акцент на практичната настава.

Хепенинг во градинката „Срничка“

„АЈДЕ ДА ИГРАМЕ, УЧИМЕ И РАСТЕМЕ... ЗАЕДНО!“

На 7.8.2017 година во детската градинка „Срничка“, објект „Чекорче“, се одржа хепенинг за алтернативни услуги за згрижување деца како што се домашното згрижување деца и услуги за згрижување деца во рамки на компанија.

Дечињата во дворот на градинката реализираа повеќе активности, меѓу кои цртање на плочниците со креди во боја, ритмички игри со музика, плочка, скокање јаже, криенка, игра со балони итн.



ВО „ЧЕКОРЧЕ“ ИНТЕРАКТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Децата од градинката „Срничка“, објект „Чекорче“, летните денови ги



минуваат низ игра и забава, заедно со студентите од најголемата студентска организација во светот, АИСЕК.

Во текот на шест недели, почнувајќи од 20-ти јули до 31-ви август, практикантите преку интерактивни сесии и работилници го подигаа нивото на образование на децата од 4 до 10-годишна возраст и ја ширеа свеста меѓу нив во врска со прашањата за животната средина.

Темите што се реализираа се однесуваат на рециклирањето, заштита на шумите, климатските промени, вода, енергија и др.



ООУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ ПОЧНА ДА ИЗДАВА УЧИЛИШТЕН ВЕСНИК

ООУ „Александар Македонски“ неодамна го издаде првиот број на својот училиштен весник.

Промоцијата на весникот беше одржана во рамки на свеченоста по повод патрониот празник на училиштето.


Првиот број на весникот ги опфаќа најзначајните моменти од четиригодишното постоење на училиштето. Дел од страниците се ре-



зервирани и за многубројните достигнувања и позитивни резултати што учениците ги освојуваат на локалните, регионалните и државните натпревари.

Училиштето има за цел преку овој весник да ја промовира својата работа и што подобро да го приближи воспитно-образовно до своите ученици и нивните родители.

СТАРТУВААТ 7.000 ОСНОВЦИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



Осумте основни училишта во Општина Аеродром на 1 септември ќе ги отворат вратите за околу 7.000 ученици, од кои 800 се првачиња.

Училиштата и годинава организираат свечености по повод првиот училиштен ден и подготвени ги пречекуваат учениците за успешен почеток на новата 2017/2018 учебна година.

Во текот на распустот, училиштата се подготвуваа за успешен старт на новата учебна година, при што дел од училиштата беа реновирани. Каде што имаше потреба беа извршени поправки, дел од училниците, канцелариите, ходниците и фасадите беа варосани и исчистени, а дворовите уредени.

Исто така, сите ученици во Општина Аеродром добија бесплатна училишна облека. Овој проект, кој се одвива четврта година по ред, наиде на одобрување и прифаќање не само кај учениците, туку и кај родителите, бидејќи сите ученици се облечени во иста облека и на тој начин се навикнуваат на соодветен кодекс на облекување.

„ВЕНЕЦИЈАНСКИ ТРГОВЕЦ“ ЈА НАСМЕА, НО И ЈА ЗАМИСЛИ ПУБЛИКАТА

Оваа трагикомедија ја потврдува 400-годишната актуелност на Вилијам Шекспир, кој ги отвора темите на љубовта, милоста и правдата наспроти парите, омразата и одмаздата

На сцената на Драмскиот театар неодамна се одигра премиерата на Шекспировиот „Венецијански трговец“, во режија на Наташа Поплавска.

„Венецијански трговец“ е еден од најмалку изведуваните драмски текстови на Вилијам Шекспир, дело со кое уште еднаш се потврдува 400-годишната актуелност на авторот. Во оваа трагикомедија Шекспир успева вешто да создаде целина од најмалку три приказни. Истовремено Шекспир ги отвора темите на љубовта, милоста и правдата наспроти парите, омразата и одмаздата. И токму поради комплексноста на темите ова дело ја поместува рамката на класичната комедија.

Големината на Шекспир, што ни остава можност да ги отвориме проблемите стотици години подоцна и тие

да се свежи, а истовремено е фасцинантно што неговите теми се сè уште и секаде актуелни.

Во делото има неколку теми и мотиви кои Шекспир вешто ги плете во единствена целина. Имено, главната приказна се врти околу заемот што евреинот Шајлок, кој го толкува Јовица Михајловски, го дава на венецијанскиот трговец Антонио, а како гаранција, дека ако не биде вратен на време, бара да се отсече половина килограм месо од телото на должникот. Втората тема е за богатата наследничка Порција, на која татко и оставил завет да се мажи за оној кој од трите ковчежиња ќе го избере вистинското, односно она во кое се наоѓа нејзината слика. Трета тема е бегалката т.е. ќерката на Шајлок, која ќе се омажи за рисјанин и ќе ја прими неговата вера... и сето тоа е „зачинето“ со костимите на Александар Ношпал.



Ако сакаш некогаш да запознаеш, прашај го што мисли за себе.

Македонска народна поговорка

Многумина грешат од страв да не погрешат.


Дорис Лесинг, британска писателка

Секогаш избирајте го најтешкиот пат, на него нема да сретнете конкуренти.

Никогаш не прекинувајте го непријателот кога први грешки!

Наполеон

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ



ОДМОР

Трпана: Трпе кај ќе одиме на одмор летово? Може Дубаи?

Трпе: Каков одмор! Ова лето треба да мислиме како да го вратиме кредитот...


Трпана: Добро бе миличок, па и во Дубаи можеме да мислиме...



Од халукс валгус (hallux valgus) најчесто страдаат жените

ЧЕВЛИТЕ СЕ „ЛЕК“ ЗА ДЕФОРМИТЕТИТЕ НА СТАПАЛАТА

На прво место се обувките. Тие треба да бидат со висина од 3 до 6 сантиметри, да бидат комотни и по можност од природен материјал



д-р Толе Битовски,
спец. физијатар,
поликлиника „Јане Сандански“

Во мојата секојдневна лекарска практика често пати се сретнувам со деформитети на стапалата кои се над 80% кај женската популација. Порано оваа појава беше по 40-та година, а во денешно време веќе имам случаи и кај дванаесет годишни девојчиња. Зачестеноста кај женската популација е 17 пати поголема во однос на машката популација.

Како корисна информација би ја навел следнава. Јапонките кога носеле традиционални обувки, кои биле ниски и комотни, многу ретко имале вакви деформитети на стапалата. Со навлегување на западната мода на носење високи потпетици и засилени чевли процентот на овие деформитети значително пораснал.



Причина за настанување на овие деформитети на стапалата во најголем број случаи се тесни, неудобни, шпицести, премногу високи чевли. Секако, треба да го спомејеме и генетскиот фактор, конгенитални деформации на стапалата, рамни стапала, искривување на `рбетот, неправилно одење, ревматоидни заболувања, инфективни заболувања, автоимуни болести, професионални оптоварувања на стапалата и друго.

Халукс валгус (hallux valgus) претставува прогресивна коскена деформација во пределот на предниот дел од внатрешна страна на стапалото. Се забележува искривување на палецот на

надвор. Палецот може да се постави над вториот прст од стапалото. Многу пати доаѓа до искривувања на сите прсти на ногата со присутни деформитети на самите прсти. Естетскиот изглед секако е нарушен. Но, покрај изгледот се јавуваат и симптоми, кои принудуваат да се посети лекар.

Најчести симптоми се болка, оток, црвенило на тој дел од стапалото. Одењето е болно со ограничување на движењето, неможност за подолго пешачење, болки во скочните зглобови, болки во колената, колковите и половината. На преглед се забележува дека има деформација на стапалата и без соблекување на обув-

ките. Причини за барање лекарска помош се најчесто болките, а ретко естетскиот изглед.

Како да си помогнеме да се стопираат и лекуваат тие деформитети?

Бидејќи овие деформитети се карактеристика на женската популација, би го кажал следново:

На прво место се обувките. Тие треба да бидат со висина од 3 до 6 сантиметри, да бидат комотни, по можност од природен материјал.




Напред да не се тесни и шпицести. Се разбира во одредени случаи на свечени прилики може да се носат обувки по сопствена желба. Сакам да потенцирам зошто не треба да

се носат рамни чевли. При носење рамни чевли страдаат колената кај женската популација, односно положбата на колената оди наназад (rekurvatum).



Hallux Valgus
& Bunion Pain



ортопедски помагала (ортози)

Исто така треба да се:

- » коригираат деформитетите на стапалата уште од најмалата детска возраст
- » пијат суплемементи за обновување на коските и `рскавиците
- » употребуваат соодветни креми
- » носат сепаратори (гумички) за раздвојување на палецот
- » користи апарат за hallux valgus за корекција на настанатиот деформитет
- » употребува хидро-кадичка за масажа на стапалата
- » употребува физикална терапија
- » направи оперативен третман кога претходно ќе бидат исцрпени сите можности за корекција на овој деформитет.

Телевизиски проект „Подводно“

ВОДЕНИ ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ НА БАЗЕНОТ „АЕРОДРОМ“

„Томато продукција“ во соработка со Општина Аеродром летово на базенот „Аеродром“ го реализираа телевизискиот проект „Подводно“ што се емитуваше на Алфа телевизија.

Дел од активностите кои натпреварувачите ги реализираа на базенот беа игри во вода како веслање, влечење со јаже, ватерполо, пронаоѓање скриено богатство, а исто така гостуваа и јавни лично-

сти, кои беа капитени на тимовите.

Цел на овој проект е преку активно учество и дружење на учесниците да се промовира спортот и физичката активност, како главен предуслов за добро здравје.



Иницијатива на еден аеродромец

ЗЕМИ ШИШЕ ВОДА И ПОДАРИ МУ ЖИВОТ НА НАЈБЛИСКОТО ДРВЦЕ!

Карло Змајшек, жител на Општина Аеродром, летово покренува иницијатива за подигање на свеста на граѓаните и за полевање на дрвјата, а посебно на новонасадените и помалите дрвца. Како личен пример тој секој ден наутро или навечер со неколку шишиња вода ги полева четирите дрвца насадени во близина на неговиот дом во Аеродром со цел да преживеат во летниот и сушен период.

Притоа, овој еколошки освестен аеродромец ги повика своите граѓани да му се придружат во акцијата и секој да излезе



со шише вода и да го полее најблиското дрвце.

„Ќе се почувствуваме исполнети, задоволни, корисни, бидејќи дрвцата се благодарни и многукратно ни враќаат со добрина, го прочистуваат воздухот, обезбедуваат сенка, нивното зеленило не релаксира, даваат мир и спокој“, порача Змајшек.

Општина Аеродром ја поддржува иницијативата на нашиот жител и апелира и другите да го следат неговиот пример.

Да правиме добри дела! Да почнеме денес!...

КОЊАНИЦИТЕ ОД АЕРОДРОМ ПО 39-ТИ ПАТ НА МЕЧКИН КАМЕН

На 27.7.2017 година од паркот Јане Сандански во Општина Аеродром дваесетина коњаници тргнаа кон славното Крушево, каде што се приклучија на прославата на најголемиот македонски национален празник – Илинден.

Претседателот на Советот на Општина Аеродром, Виктор Камилоски, изјави дека Општината ја помага оваа манифестација веќе неколку години и ќе продолжи и понатаму да ја негува традицијата, бидејќи Илинденскиот марш е најголемата и најзначајната културна манифестација во Аеродром.

Тој на коњаниците им го предаде општинското знаме, со што



официјално стартуваше 39-от традиционален коњички марш што го организира Здружението на граѓани од Горно Лисиче „Илинденски марш 1978“.

Коњаниците придружувани од фаланга составена од дваесетина членови, игроорци од КУД „Никола Јонков Вапцаров“, со звуците на зурлите и тапаните се упатија кон црквата „Свети Петар и Павле“ во Горно Лисиче, минувајќи низ главните булевари на општи-



ната отпоздравувани од голем број граѓани, кои спонтано застануваа да ги испратат коњаниците или да им се придружат во колоната.

Пред свеченото испраќање на гордите коњаници од Горно Лисиче, кои се на возраст од 18 до 65 години, меѓу кои и една девојка, во црквата „Св. Петар и Павле“ се одржа свечена литургија, на која високи свештеници од Македонската православна црква им дадоа благослов на патот кон Крушево.





**ОПШТИНА
АЕРОДРОМ**

СПОРТСКА ПРЕСТОЛНИНА НА МАКЕДОНИЈА!



- Во секое маало во сите населби се изградени повеќенаменски спортски терени со рефлектори за ноќно спортување
- Изградени се два спортски центри: Спортски центар Јане Сандански и Спортски центар Ново Лисиче
- Реконструирани се и обновени сите сали во училиштата
- Дом на европски финалист и европски шампион и учесник во АБА лигата

АЕРОДРОМКИ ОДРЖАА БЕСПЛАТЕН ЗУМБА ЧАС!



Општина Аеродром и фитнес клубот „Фит ун“ летово организираа бесплатен ЗУМБА фитнес час во Спортскиот центар „Ново Лисиче“, на сцената на која се одржа Меѓународниот фестивал „Гола месечина“

за време на паузата од претставите. Целта за овој забавен ЗУМБА час, кој предизвика интерес кај граѓаните и на кој му се придружија голем број аеродромки, беше не само да се анимираат граѓаните во духот

на забава и смеа што го промовира организаторот на фестивалот, Театар комедија, туку и да се означи почетокот на летната сезона на еден интересен, весел и енергичен начин, поразличен од другите часови.

ФК „СЦ НОВО ЛИСИЧЕ“ ПОБЕДНИК НА МЕМОРИЈАЛОТ „АЛЕКСАНДАР СТОЈЧЕВ“

Фудбалерите на ФК „СЦ Ново Лисиче“ се победници на годишешниот меморијален турнир во мал фудбал „Александар Стојчев“ што неодамна се одржа во истомениот спортски центар во населбата „13 Ноември“ во општина Аеродром.

На шеснаесеттиот по ред меморијален турнир, што се одржува во чест на загинатиот бранител Александар Стојчев, годинава се натпреваруваа четири екипи составени од фудбалери до 14 годишна возраст од општина Аеродром, кои тренираат во повеќе фудбалски школи од Скопје.

Првото место го освои екипата на ФК „СЦ Ново Лисиче“, на второ место се пласираа фудбалерите од



ФК „Ново Лисиче“, трета е екипата на ФК „Гоце Делчев“, а четврти се фудбалерите на ФК „Тодор Чангов“. Сите натпревари ги судеше Филип Николов.

За најдобар голман на натпреварите е прогласен Гоце Јовчев, најмногу голови постигна Дарко Младеновски, за најкорисни играчи се прогласени Сретен Калиноски, Филип Трајковски, Лука Ставров и Валентин Сандевски, а најградата за најмлад фудбалер отиде во рацете на Андреј Рахиќ.

Традиционалниот меморијален турнир се одржа во организација на Македонскиот полициски синдикат, Советот на МПС на Град Скопје и Општина Аеродром, со поддршка од голем број пријатели и донатори.

НАСКОРО ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ „СКОПЈЕ 2017“



Привршуваат подготовките за шестиот по ред турнир во мал фудбал „Скопје 2017“, кој ќе се одржи во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ на почетокот на септември.

Оваа година традиционалниот турнир ќе биде збогатен со нови содржини и програма, а со тоа и најдобро организирана манифестација од ваков вид во Македонија.

Турнирот го организираат Општина Аеродром, Град Скопје и Училишниот спортски клуб „Блаже Конески“, кои имаат обезбедено паричен награден фонд за победниците во висина од 300.000,00 денари.

СТЕФАН ОД ООУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ СЕ КИТИ СО НАГРАДИ

Стефан Величковски ученик во четврто одделение во основното училиште „Александар Македонски“ ја освои втората награда на државниот натпревар по природни науки што неодамна се одржа на Природно-математичкиот факултет. Стефан освои и трета награда на XXXV Регионален натпревар по математика за учениците од основното образование.

Исто така, ученикот Стефан Величковски е активен спортист и во пливачкиот клуб Орион, каде покажува солидни резултати и на зимското државно првенство го освои третото место во дисциплината штафета 4 x 50 m слободно.



РАСЧИСТЕНИ МИНИ-ДЕПОНИИТЕ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Почитувани,

Во името на членовите на надзорните одбори на зградите покрај булеварот „Февруарски поход“, жителите на населбите Лисиче и Ново Лисиче, како и сите граѓани – резиденти на Општина Аеродром, Ве молиме најитно да преземете мерки со цел да се спречи создавање нова депонија во урбаниот дел на Аеродром.

Имено, во Ново Лисиче, во непосредна близина на крстосницата меѓу булеварите „АСНОМ“ и „Февруарски поход“, кај новиот парк, во потегот од последната постојка на ЈСП до кејот на Вардар, од левата страна, или поточно на следната локација, деновите се раѓа нова депонија. Откако патот што води до кејот, остана тампониран а неасфалтиран, секојдневно, несовесни граѓани со камиони и слични товарни возила фрлаат секако ѓубре, градежен шут и отпад. Претпоставувам дека тоа се лица кои наплаќаат за таква услуга, а го нашле ова место за згодно.

За да биде ситуацијата уште покатастрофална, ѓубрето некој го пали (тоа што може гори) и се шири неподнослива смрдеа. Ве молиме во најкус рок да се преземат сите мерки да се спречи ова (предлог: да се блокира пристапот со метални прегради или бетонски блокови од страна на кејот и од страна на последната постројка на ЈСП), да се ангажираат екипи кои постојано би вршеле надзор над овој дел од Ново Лисиче, вклучително и новиот парк. Со надеж дека ова писмо сериозно ќе го сфатите и дека веднаш ќе реагирате,

граѓани на Општина Аеродром

Почитувани,

Општина Аеродром во соработка со јавните претпријатија „Паркови и зеленило“ и „Комунална хигиена“ ги расчисти мини-депониите, кои се појавија на неколку локации на нејзината територија. Исто така, на посочената локација поставивме заштитни столпчиња за да се спречат несовесните граѓани да фрлаат и понатаму отпад и градежен шут, а наши екипи се постојано на терен и ја контролираат состојбата.

Истовремено, Општина Аеродром апелира до сите несовесни граѓани, кои својот шут, отпад и дотраени апарати и предмети од домаќинство ги фрлаат на места кои не се за таа намена, дека ќе се преземат одредени санкции за спречување на оваа појава. Некои граѓани ѓубрето го оставаат до контејнерите, со што се загадува животната средина и се нагдува ликот на општината.

Општина Аеродром редовно организира акции за собирање кабаст отпад на целата територија на Општина Аеродром, со што им се овозможува на граѓаните да се ослободат од стариот и неупотреблив мебел и електрични и електронски апарати од домаќинствата. Исто така, ги повикуваме граѓаните кои итно имаат потреба од подигање кабаст отпад, можат да се јават во ЈП „Комунална хигиена“ на бесплатниот број 0800 222 33, од каде со одреден надомест ќе добијат ваква услуга и во другите денови.

Со почит,
Општина Аеродром

ВО СЕПТЕМВРИ ЌЕ СЕ ПОВРЗАТ РЕОНСКИ ЦЕНТАР И НАСЕЛБА ЛИСИЧЕ

Почитувани,

Кога се планира асфалтирање на паралелната улица со булеварот „Србија“, која ги поврзува Реонски центар „Аеродром“ и населбата Лисиче (зад Макпетрол)?

Поздрав,
И.С.

Почитувани,

Рокот за завршување на изградбата на оваа улица е до септември.

Ви благодариме за довербата,

Со почит,
Општина Аеродром

СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Итна медицинска помош 194
Пожар и елементарни непогоди 193
Центар за известување и тревожење 195

Градинки

Срничка 2455 512
Буба Мара 2434 530

Основни училишта

Блаже Конески 2469 746
Браќа Миладиновци 2460 479
Ѓорѓија Пулевски 2455 510
Љубен Лапе 2450 220
Лазо Ангеловски 2430 324
Димитар Македонски 2440 011
Гоце Делчев 2438 288
Александар Македонски 6152 513

Средни училишта

Владо Тасевски 2464 123
Димитар Влахов 2464 590
Марија Кири Склодовски 2452 189

Библиотеки

Јане Сандански 2466 474
Кирил Пејчиновиќ 2450 449
Рајко Жинзифов 2443 450

Цркви

Света Троица 2763 337
Свети Петар и Павле 2439 722
Свети Пророк Илија 2460 825

Полиција 192

ПС Аеродром 2432 362, 3142 408
ПС Драчево 2763 330, 2794 111
ПС Кисела Вода 3223 410, 3142 403

Амбуланти

Јане Сандански 2463 277
Лисиче 2440 810
Пелагонија 2460 478

ПРИЈАВА НА КОРУПЦИЈА:

080052222

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Централа 2400 970
Пријавница 2401 511
Контакт со граѓани 2401 555
Локален економски развој 2401 542
Правна служба 2401 556
Човечки ресурси 2401 538
Урбанистички планови 2401 529
Осветлување 2401 533
Комунална инспекција 2401 521
Градежна инспекција 2401 521
Инспекција за домување 2401 521
Инспекција за животна средина 2401 521
Финансии 2401 513
Буџет 2401 536
Сметководство 2401 535
Даноци, такси и други приходи 2401 537
Данок на имот 2401 553
Јавни набавки 2401 548
Образование и култура 2401 517
ИТ 2401 530
Социјална заштита 2401 518
Архива урбанизам 2401 525
Совет на Општина Аеродром 2401 512
Инспекција 2401 522
Животна средина 2401 552
Урбанизам 2401 528
2401 529
2401 545
Комунално одделение 2401 532
2401 534
2401 540

Јавно осветлување

ЕВН 3205 000
Елтра 2763 838

Јавни претпријатија

ЈП „Водовод и канализација“ 3073 010
ЈП „Паркови и зеленило“ 2464 272
ЈП „Комунална хигиена“ 3216 644

Оџачарски услуги 2440 293
Кабаст отпад 0800 222 33



Дечките од „Приказните на заборавените претци“
ја одушевија публиката на „Гола месечина“